



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 19 став 2 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21 и 74/24), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А **за расположлив кредит преку ноќ**

1. Со оваа одлука се регулираат условите и правилата за спроведување на кредитните работи коишто ги врши Народната банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) со банки, филијали на странски банки и штедилници (во натамошниот текст: учесникот/учесниците) преку давање расположлив кредит преку ноќ (во натамошниот текст: кредит преку ноќ), заради задоволување на нивните краткорочни ликвидносни потреби.

2. Барање за расположлив кредит преку ноќ може да достават учесниците коишто ги исполнуваат следниве критериуми:

- имаат обврска за задолжителна резерва кај Народната банка;
- учесници се во Македонскиот интербанкарски платен систем (во натамошниот текст: МИПС);
- имаат пристап до електронскиот систем на Народната банка (во натамошниот текст: електронски систем) и
- имаат склучено генерален репо-договор со Народната банка.

3. Народната банка му одобрува кредит преку ноќ на учесникот преку склучување репо-трансакција со рок на достасување од еден работен ден (преку ноќ).

4. За одобрениот кредит преку ноќ Народната банка пресметува и наплатува камата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на благајничките записи од последната одржана аукција зголемена за 0,50 процентни поени.

Каматната стапка на благајничките записи од ставот 1 на оваа точка е каматната стапка утврдена од страна на Извршниот одбор на Народната банка при тендер со износи и тендер со максималната каматна стапка, односно просечната пондерирана каматна стапка при тендер со каматни стапки.

Каматата се пресметува со примена на едноставен каматен метод.

5. Како инструменти за обезбедување на кредитот преку ноќ се користат хартиите од вредност наведени во Листата на хартии од вредност за спроведување монетарни операции донесена врз основа на Одлуката за утврдување на инструментите за обезбедување при спроведување монетарни операции.

6. Кредитот преку ноќ се одобрува на барање на учесникот.

Извршниот одбор на Народната банка има право да го ограничи одобрувањето или да го одбие барањето за кредит преку ноќ, доколку учесникот не ги исполнил договорните обврски кон Народната банка врз основа на претходно одобрен и достасан кредит.

7. Барањето ги содржи следниве елементи:

- паричниот износ на кредитот преку ноќ во денари што го бара учесникот од Народната банка;
- ознаката на хартиите од вредност (ISIN – International Securities Identification Number, односно ознаката на аукцијата) коишто ги нуди учесникот за да се користат како инструмент за обезбедување;
- номиналниот износ на хартиите од вредност;
- сметката за порамнување во МИПС; и
- сметката на хартиите од вредност во депозитарот на хартии од вредност.

Учесникот го доставува барањето до Народната банка преку електронскиот систем на Народната банка (во натамошниот текст: електронски систем), во текот на работниот ден на МИПС, најдоцна до моментот кога МИПС престанува со примање секакви налози за пренос на парични средства во денари и е неотповикливо.

8. Во случај на технички проблеми при користењето на електронскиот систем, учесникот може да го достави барањето до Народната банка преку електронска пошта или телефонски разговор кон локал којшто се снима. Народната банка го известува учесникот за одобриениот кредит преку ноќ преку телефон, електронска пошта или на друг начин на известување.

9. За одобриениот кредит преку ноќ се изготвува заклучница во согласност со генералниот репо-договор склучен со учесникот.

10. Учесникот е должен да го врати кредитот преку ноќ наредниот работен ден на МИПС, како прва платна трансакција иницирана од страна на банката најдоцна до 10:30 часот.

11. Доколку учесникот не го врати кредитот преку ноќ, Народната банка го наплаќа кредитот преку ноќ и сите побарувања врз основа на кредитот преку извршување на инструментите за обезбедување.

12. Порамнувањето на кредитот преку ноќ се врши врз основа на елементите наведени во заклучницата, а во согласност со важечките правни прописи.

13. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за расположлив кредит преку ноќ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11 и 49/12).

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-40305/6
28 ноември 2024 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка на
Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска